


МАКЕДОНЦИТЕ ВО СВЕТОТ

Нашите иселеници во Австралија, преку донаторска акција насловена "За Тоше", собраа 33.000 австралиски долари за доизградба на манастирскиот комплекс "Св. Преображение" во Крушево.

"Тоше заслужува на некаков начин да му биде возвратено за сè што тој правеше. Затоа одиме до крај, неговиот сон мора да биде реализиран", вели Илија Псалтиров.

Пишува: Милева ЛАЗОВА

ДОНАЦИЈА ЗА МАНАСТИРОТ "СВ. ПРЕОБРАЖЕНИЕ" ВО КРУШЕВО



Идејата за помагање на изградбата на манастирот "Свето Преображение" во Крушево, омиленото место на Тоше Проески, поттикната од стра- на на м-р Илија Псалтиров, вроди со плод. По добиената порака од м-р Псалтиров за доизградба на манастирот во родното место на Тоше, македонската радио програма "Тројно зет" од Мелбурн стапила во контакт со семејството на Проески, како и со Одборот на манастирот и била донесена одлука да се почне со апел за собирање донации преку спомнатата радио програма. Досега на сметката се до- нирали вкупно 33.000 австралиски дола-

ри, а апелот кој стартуваше на тамошната радио програма "Тројно зет" продолжува и натаму. Собраните средства ќе бидат искористени за завршување на фреско- живописот, коначите и изградба на крстот висок 33 метри (колку што имал го- дини Исус). Таквиот објект бил желба на Тоше.

"Македонските иселеници во Австра- лија собраа 33.000 долари за изградба на манастирот 'Св. Преображение' во Крушево. Парите ќе бидат наменети за обнова на фрескоживописот, за среду- вање на коначите и за изградба на 33 метри високиот крст. Инаку, целата иде-

ја тргна сосема случајно, кога во една прилика го посетив манастирот и одлу- чив да ја активирам мојата пријателска фела за помош за негова доизградба. Испратив многу е-мејлови, а еден од нив пристигна и до Австралија, до Ицо Нај- довски, кој изрази желба и нашите исе- леници да помогнат во изградбата", об- јасни м-р Псалтиров.

На брановите на медиумот биле об- јавени разговори со членови од семеј- ството на Тоше Проески и само за не- колку седмици биле собрани 20.500 до- лари, а таа бројка потоа се зголемила до 33.000 долари. По апелот во Мелбурн

СОНОТ НА ТОШЕ МОРА ДА СТАНЕ РЕАЛНОСТ



парите од банката "Комонвелт" биле пре- фрлени во Македонија под покровител- ство на Македонско-австралиската хума- нитарна организација, чиј претседател е Сотир Митрев. Иселениците му се забла- годаруваат на менаџерот на банката, Вејн Филипс, и на Дона Коцев, затоа што трансферот бил изведен како донација, односно не била наплатена провизија. Жиро-сметката останува отворена, затоа што апелот продолжува во Сиднеј преку радиото "Македонски поручек".

"Нема да застанеме тука, Тоше заслу- жува да му возвратиме за она што го на- прави за сите нас. Одиме понатаму сè додека не го реализираме неговиот сон и го изградиме манастирот до крај", до- даде Псалтиров.

Акцијата продолжува и понатаму, а единствена желба на донаторите е нив- ните имиња да се најдат во архивата на манастирот.